

Службен весник

на Република Македонија

Број 127

11 јули 2016, понеделник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3191. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи..	2	3201. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.74/2014 од 29 јуни 2016.....	18
3192. Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование.....	3	3202. Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид.....	22
3193. Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование.....	7	3203. Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга.....	25
3194. Закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование.....	11	3204. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	27
3195. Закон за изменување на Законот за наставници во основните и средните училишта	14	3205. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	28
3196. Закон за изменување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование	15	3206. Објава за движењето на индексот на трошоците на животот во Република Македонија	32
3197. Закон за изменување на Законот за академијата за наставници	16	3207. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2016 година.....	32
3198. Решение за разрешување од должноста Државен секретар во Министерството за внатрешни работи.....	17	Огласен дел	1-64
3199. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Управата за јавни приходи.....	17		
3200. Решение за именување в.д. директор на Управата за јавни приходи...	17		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3191.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 јули 2016 година.

Бр. 08-3111/1
6 јули 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Во Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ број 42/14, 116/14, 33/15 и 5/16), во членот 41 став (1) зборот „осум“ се заменува со зборот „седум“.

Алинејата 1 се брише.

Член 2

Членот 42 се брише.

Член 3

Членот 43 се менува и гласи:

„(1) Државниот секретар на Министерството го именува и разрешува Владата на Република Македонија, по предлог на министерот, за време од четири години.

(2) За државен секретар може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

1) е државјанин на Република Македонија;

2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен соодветно високо образование;

4) има минимум пет години работно искуство;

5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

-ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,

-ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

-ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,

-ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен или

-БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и

6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.

(3) Државниот секретар може да биде разрешен по негово барање, кога е осуден за сторено казниво дело на казна затвор од најмалку шест месеци или заради несовесно и нестручно вршење на работата.“

Член 4

Во членот 47 став (1) „КАТЕГОРИЈАТА А-државен секретар“ и табелата се бришат.

Член 5

Државниот секретар именуван до денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да ја врши функцијата со истекот на времето (мандатот) за кое е именуван.

Член 6

Овој закон влегува во сила со осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PUNË TË BRENDSHME

Neni 1

Në Ligjin për punë të brendshme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 42/14, 116/14, 33/15 dhe 5/16), në nenin 41 paragrafi (1) fjala "tetë" zëvendësohet me fjalën "shtatë".

Alineja 1 shlyhet.

Neni 2

Neni 42 shlyhet.

Neni 3

Neni 43 ndryshohet si vijon:

“(1) Sekretarin shtetëror të Ministrisë e emëron dhe shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të ministrit, në kohëzgjatje prej katër vitesh.

(2) Për sekretar shtetëror mundet të emërohet personi që i plotëson kushtet në vijim:

1) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;

2) në momentin e emërimit me akt gjyqësor të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës;

3) ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK ose të kryer shkallën VII/1 të arsimit të lartë përkatës;

4) ka minimum pesë vjet përvojë pune;

5) posedon një nga certifikatat në vijim të pranuar ndërkombëtare ose certifikatat për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet si:

-TOEFEL IBT së paku 74 pika,

-IELTS (IELTS)- së paku 6 pika,

- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) – së paku nivelin B2 (B2),

- FCE (FCE) (Cambridge English: First) - të dhënë ose

- BULATS (BULATS)- së paku 60 pikë dhe

6) ka të dhënë testin psikologjik dhe test për integritet.

(3) Sekretari shtetëror mundet të shkarkohet me kërkesë të tij, kur është i dënuar për vepër penale të kryer me dënim me burg prej së paku gjashtë muajsh ose për të kryerje të punës në mënyrë të papërgjegjshme dhe joprofesionale."

Neni 4

Në nenin 47 paragrafi (1) "KATEGORIA A-sekretar shtetëror" dhe tabela shlyhen.

Neni 5

Sekretari shtetëror i emëruar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, pushon ta kryejë funksionin me skadimin e kohës (mandatit) për të cilën është emëruar.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3192.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување дополнување на Законот за основното образование,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 јули 2016 година.

Бр. 08-3112/1
6 јули 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16), во член 34 по ставот (15) се додава нов став (16), кој гласи:

„(16) Барањата од ученикот, односно од неговиот наставник за исплата на парична награда за освоено прво место на натпревар на државно ниво во учебна година, се доставуваат до Министерството најдоцна до 31 декември во тековната година кога е организиран натпреварот.“.

Ставовите (16) и (17) стануваат ставови (17) и (18).

Член 2

По членот 34-б се додава нов член 34-в, кој гласи:

„Член 34-в

(1) Училиштата може да организираат активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата.

(2) Основните критериуми според кои треба да се организира една конкретна активност од ставот 1 на овој член се смета активност која што има за цел интеракција, односно интеграција на етнички/јазично мешани групи учесници, балансирали групи учесници според етничката припадност, полот и возраста, интеракција меѓу учесниците од различните етнички/јазични групи (во текот на активноста учениците од едниот наставен јазик/едната етничка група контактираат со учениците од другиот наставен јазик/другата етничка група, користење на сите застапени јазици, рамноправен третман на учесниците од сите етнички/јазични групи, постигнување конкретни - заеднички цели (опипливи/видливи продукти) со учество на сите застапени етнички заедници.

(3) Средства за реализација на овие активности се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, буџетите на општините, односно градот Скопје и од други извори (донации, легати, подароци и друго), а се користат наменски.

(4) За доделување на средства за реализација на активностите од ставот (1) на овој член, Министерството објавува јавен повик на веб страницата на Министерството, еднаш во годината во октомври.

(5) За доделување на средства за реализација на активностите од ставот (1) на овој член, министерот формира Комисија составена од тројца претставници на Министерството и по еден претставник од Бирото за развој на образованието и обука и Државниот просветен инспекторат. Висината на средствата по училиште изнесува најмногу до 30.000 денари.“.

Член 3

Во членот 65 став (5) на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „освен ученикот од шесто одделение кој добива свидетелство со бројчани оценки и оценка за општ успех и додаток на свидетелство со резултати од членот 71 став (21) од овој закон.“.

Во ставот (7) на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „и додаток на свидетелство со резултати од членот 71 став (21) од овој закон.“.

Во ставот (8) зборовите: „и оценките од екстерното проверување на постигањата на успехот на ученикот“ се бришат.

Член 4

Во членот 71 став (3) зборот „четврто“ се заменува со зборот „шесто“, а на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „за што Државниот испитен центар обезбедува апликација со пробни тестови на кои учениците може да вежбаат.“.

Во ставот (6) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а надворешните набљудувачи за реализацијата на тестирањето, ги определува Државниот испитен центар избрани по пат на јавен конкурс, на чија содржина согласност дава Министерството.“ и се додаваат три нови реченици, кои гласат:

„Јавниот конкурс се објавува најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. На јавниот конкурс може да се пријави полнолетно лице кое е државјанин на Република Македонија, има завршено најмалку средно образование и да не е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на казна затвор подолго од шест месеци. На лицата кои ќе бидат избрани за надворешни набљудувачи им следува паричен надоместок чија висина ја утврдува Државниот испитен центар врз основа на извештај за присуство на екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците.“.

Во ставот (7) зборот „најмалку“ се брише.

По ставот (14) се додаваат четири нови става (15), (16), (17) и (18), кои гласат:

„(15) Ревизија и ажурирање на базите на прашања за екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се врши еднаш годишно од страна на Комисијата за ревизија и ажурирање и врз основа на извршената ревизија на базите на прашања одлучува кои прашања да бидат изменети, односно ажурирани или целосно отстранети и заменети со нови.

(16) Комисијата од ставот (15) на овој член ја формира директорот на Државниот испитен центар и е составена од три члена избрани по пат на јавен конкурс,

кој се објавува најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. Во Комисијата членуваат:

- еден професор од високообразовните установи кој го предава наставниот предмет, сроден предмет или научна област на која припаѓа наставниот предмет за кој се врши ревизијата и ажурирањето од ставот (15) на овој член и има најмалку 10 години работно искуство во високообразовна установа,

- двајца наставници вработени во основно, односно средно училиште соодветни за наставниот предмет за кој се врши ревизија и ажурирање од ставот (15) на овој член и има најмалку 10 години работно искуство во настава.

(17) Доколку на јавниот конкурс не се пријават лица кои ги исполнуваат условите од ставот (16) на овој член, директорот на Државниот испитен центар формира комисија со лица кои ги исполнуваат условите од ставот (16) на овој член.

(18) На членовите на комисијата од ставот (15) на овој член им следува паричен надоместок утврден врз основа на број на проверени прашања, за што директорот на Државниот испитен центар донесува решение.“.

Ставовите (15) и (16) стануваат ставови (19) и (20).

Во ставот (17) кој станува став (21) по зборовите: „запишува во“ се додаваат зборовите: „додатокот на“, по зборот „образование“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Во ставот (18) кој станува став (22) зборовите: „оценката недоволен (1) во свидетелството, која влијае на општиот успех на ученикот“ се заменуваат со зборовите: „резултатот недоволен (1) во додатокот на свидетелството.“.

Во ставот (19) кој станува став (23) по зборот „образование“ се додаваат зборовите: „и додаток на свидетелство“.

Во ставот (20) кој станува став (24) зборот „свидетелството“ се заменува со зборовите: „додаток на свидетелството“, а бројот „(17)“ се заменува со бројот „(21)“.

Ставот (21) станува став (25).

По ставот (22) кој станува став (26) се додава нов став (27), кој гласи:

„(27) Одредбите на овој член не се однесуваат на учениците со посебни образовни потреби од посебните основни училишта и во посебните паралелки при редовните основни училишта верифицирани од страна на Министерството.“.

Член 5

Во членот 99 став (1) по зборот „свидетелство“ се става запирка и се додаваат зборовите: „додаток на свидетелство“.

Член 6

Во членот 101 став (1) по зборот „свидетелството“ се става запирка и се додаваат зборовите: „додатокот на свидетелството“.

Член 7

Во членот 102 став (1) по зборот „свидетелство“ се додаваат зборовите: „и додаток на свидетелство“.

Член 8

Во членот 155 став (3) зборовите: „акредитација за организирање на натпревари“ се заменува со зборот „нострификација“.

Член 9

Во членот 169 став (2) по зборот „свидетелство“ се додаваат зборовите: „и додаток на свидетелство“.

Член 10

Одредбите од членовите 3, 4, 5, 6, 7 и 9 од овој закон ќе започнат да се применуваат од учебната 2016/2017 година.

Член 11

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецисен текст на Законот за основното образование.

Член 12

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIMIN FILLOR

Neni 1

Në Ligjin për arsimin fillor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 dhe 30/16), në nenin 34 pas paragrafit (15) shtohet paragraf i ri (16), si vijon:

“(16) Kërkesat nga nxënësi përkatësisht mësimdhënësi i vet për pagim të shpërblimit me para për vendin e fituar të parë në gara të nivelit shtetëror në vitin shkollor, parashatrohen në Ministri më së voni deri më 31 dhjetor të vitit rrjedhës kur është organizuar gara.”.

Paragrafët (16) dhe (17) bëhen paragrafët (17) dhe (18).

Neni 2

Pas nenit 34-b shtohet nen i ri 34-v, si vijon:

“Neni 34-v

(1) Shkollat mund të organizojnë aktivitete të cilat kontribuojnë për zhvillimin dhe avancimin e multikulturalizmit, integritetit ndëretnik dhe tolerancës.

(2) Kriteret themelore sipas të cilat duhet të organizohet një aktivitet konkret nga paragrafi (1) i këtij neni konsiderohet si aktivitet që ka për qëllim interaksion, përkatësisht integrim të: Grupeve të përziera etnike/gjuhësore; grupeve të balancuara të pjesëmarrësve sipas përkatësisë etnike, gjinisë dhe moshës, interaksion ndërmjet pjesëmarrësve të grupeve të ndryshme etnike/gjuhësore (gjatë aktivitetit nxënësit të njëres gjuhë të mësimdhënies/njëri grup etnik kontaktojnë me nxënësit e grupit tjetër të gjuhës së mësimdhënies/grupi tjetër etnik, shfrytëzim të të gjitha gjuhëve të përfaqësuara, trajtim i barabartë i pjesëmarrësve nga të gjitha grupet etnike/gjuhësore, arritje konkrete – qëllime të përbashkëta (produkte të prekshme/dukshme) me pjesëmarrjen e të gjitha bashkësive të përfaqësuara etnike.

(3) Mjete për realizim të këtyre aktiviteteve sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, buxhetet e komunave përkatësisht qytetit të Shkupit, dhe nga burimet tjera (donacione, legate, dhurata e të tjera), kurse përdoren me dedikim.

(4) Për ndarjen e mjeteve për realizimin e aktiviteteve nga paragrafi (1) i këtij neni, Ministria shpall konkurs publik në ueb faqen e Ministrinë, një herë gjatë vitit në muajin tetor.

(5) Për ndarjen e mjeteve për realizimin e aktiviteteve nga paragrafi (1) i këtij neni, ministria formon Komision të përbërë prej tre përfaqësuesve të Ministrisë dhe nga një përfaqësues nga Byroja për zhvillim dhe trajnim dhe Inspektoratit Shtetëror të Arsimit. Lartësia e mjeteve për shkollë është më së shumti deri më 30.000 denarë.”.

Neni 3

Në nenin 65 paragrafi (5) në fund të fjalisë pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “përveç nxënësit të klasës së gjashtë që fiton dëftesë me notat me numër dhe notën për sukses të përgjithshëm dhe shtojcë të dëftesës me rezultate nga neni 71 paragrafi (21) i këtij ligji.”.

Në paragrafin (7) në fund të fjalisë pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “dhe shtojcë të dëftesës me rezultate nga neni 71 paragrafi (21) i këtij ligji.”.

Në paragrafin (8) fjalët: “dhe vlerësimet nga testimi ekstern i arritjeve të suksesit të nxënësit” shlyhen.

Neni 4

Në nenin 71 paragrafi (3) fjala “katërt” zëvendësohet me fjalën “gjashtë”, kurse në fund të fjalisë pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “për çka Qendra Shtetërore e Provimeve siguron aplikacion me teste provuese në të cilat nxënësit mund të ushtrojnë.”.

Në paragrafin (6) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “kurse mbikëqyrësit e jashtëm për realizimin e testimit, i përcakton Qendra shtetërore e provimeve nëpërmjet konkursit publik, për përbajtjen e të cilit pëlqim jep Ministria.”, dhe shtohen tri fjali të reja, si vijojnë:

“Konkursi publik shpallet së paku në një prej gazetave që shtypen në gjuhën maqedonase dhe në gazetata që shtypen në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase. Në konkursin publik mund të paraqitet person në moshë madhore i cili është shtetas i Republikës së Maqedonisë, ka mbaruar së paku arsim të mesëm dhe nuk është i gjykuar me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për vepër penale me dënim me burg më gjatë se 6 muaj. Personave të cilët do të selektohen për mbikëqyrës të jashtëm u përket kompensim me para lartësinë e të cilit e përcakton Qendra Shtetërore e Provimeve në bazë të raportit për prezencë të kontrollit ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve.”.

Në paragrafin (7) fjalët “së paku” shlyhen.

Pas paragrafit (14) shtohen katër paragrafë të rinj (15), (16), (17) dhe (18), si vijojnë:

“(15) Revizion dhe azhurnim i bazave të pyetjeve për testimin ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve bëhet një herë në nivel vjetor nga ana e Komisionit për revizion dhe azhurnim dhe në bazë të revizionit të kryer të bazave të pyetjeve vendos cilat pyetje do të jenë të ndryshuara përkatësisht azhurnuara ose plotësisht të mënjanuara dhe të zëvendësuara me të reja.

(16) Komisionin nga paragrafi (15) i këtij neni e formon drejtori i Qendrës shtetërore të provimeve dhe përbëhet prej tre anëtarëve të zgjedhur me konkurs publik, që shpallet në së paku në një prej gazetave që shtypen në gjuhën maqedonase dhe në gazetata që shtypen në gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase. Në Komision anëtarë janë:

- një profesor nga institucionet e arsimit të lartë që ligjëron lëndën mësimore, lëndë të ngjashme ose fushë shkencore të cilës i përket lënda arsimore për të cilën bëhet revizioni dhe azhurnimi nga sfera e paragrafit (15) të këtij neni dhe ka së paku 10 vite përvojë pune në institucion të arsimit të lartë,

- dy arsimtarë të punësuar në shkollë fillore përkatësisht të mesme kompetent për lëndën mësimore për të cilën bëhet revizioni dhe azhurnimi nga paragrafi (15) i këtij neni dhe kanë së paku 10 vite përvojë pune në mësimdhënie.

(17) Nëse në konkursin publik nuk paraqiten persona të cilët i plotësojnë kushtet nga paragrafi (16) i këtij neni, drejtori i Qendrës shtetërore të provimeve formon komision me persona të cilët i plotësojnë kushtet nga paragrafi (16) i këtij neni.

(18) Anëtarëve të komisioni nga paragrafi (15) të këtij neni u përket kompensim me para i përcaktuar në bazë të numrit të pyetjeve të kontrolluara, për çka drejtori i Qendrës shtetërore të provimeve miraton aktvendim.”.

Paragrafët (15) dhe (16) bëhen paragrafë (19) dhe (20).

Në paragrafin (17) që bëhet paragraf (21) pas fjalëve “regjistrohet në” shtohen fjalët: “shtojcë të” pas fjalës “arsim” vihet pikë, kurse fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Në paragrafin (18) që bëhet paragrafi (22) fjalët: “nota pamjaftueshëm (1) në dëftesë, që ndikon në suksesin e përgjithshëm të nxënësit” zëvendësohet me fjalët: “rezultati pamjaftueshëm (1) në shtojcën e dëftesës.”.

Në paragrafin (19) që bëhet paragrafi (23) pas fjalës “arsim” shtohen fjalët: “dhe shtojcë të dëftesës”.

Në paragrafin (20) që bëhet paragrafi (24) fjala “dëftesë” zëvendësohet me fjalët: “shtojcë të dëftesës”, ndërsa numri “(17)” zëvendësohet me numrin “(21)”.

Paragrafi (21) bëhet paragraf (25).

Pas paragrafit (22) që bëhet paragrafi (26) shtohet paragraf i ri (27), si vijon:

“(27) Dispozitat e këtij neni nuk kanë të bëjnë me nxënësit me nevoja të veçanta arsimore nga shkollat e veçanta fillore dhe në paralelet e veçanta pranë shkollave të rregullta fillore të verifikuara nga ana e Ministrisë.”.

Neni 5

Në nenin 99 paragrafi (1) pas fjalës “dëftesë” vihet presje dhe shtohen fjalët: “shtojcë të dëftesës”.

Neni 6

Në nenin 101 paragrafi (1) pas fjalës “dëftesë” vihet presje dhe shtohen fjalët: “shtojcë të dëftesës”.

Neni 7

Në nenin 102 paragrafi (1) pas fjalës “dëftesë” vihet presje dhe shtohen fjalët: “dhe shtojcë të dëftesës”.

Neni 8

Në nenin 155 paragrafi (3) fjalët: “akreditim për organizim të garave” zëvendësohen me fjalët: “nostrifikim”.

Neni 9

Në nenin 169 paragrafi (2) pas fjalës “dëftesë” shtohen fjalët: “dhe shtojcë të dëftesës”.

Neni 10

Dispozitat e neneve 3, 4, 5, 6, 7 dhe 9 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga viti shkollor 2016/2017.

Neni 11

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për arsimin fillor.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

3193.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за средното образование,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 јули 2016 година.

Бр. 08-3113/1
6 јули 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ****Член 1**

Во Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16), во членот 24-а по ставот (15) се додава нов став (16), кој гласи:

„(16) Барањата од ученикот, односно од неговиот наставник за исплата на парична награда за освоено прво место на натпревар на државно ниво во учебна година, се доставуваат до Министерството најдоцна до 31 декември во тековната година кога е организиран натпреварот.“.

Ставовите (16) и (17) стануваат ставови (17) и (18).

Член 2

Во членот 24-б по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Министерството за освоено златен, сребрен или бронзен медал на една од 13 меѓународни научни олимпијади (International Science Olympiad), на ученикот и на наставникот кој го подготвувал ученикот за олимпијадата, поединечно им доделува парична награда во износ од 12.000 денари месечно за освоено златен медал, 10.000 денари месечно за освоено сребрен медал и 8.000 денари месечно за освоено бронзен медал. Паричната награда се исплаќа за период од 12 месеци“.

Во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (1) и (3)“.

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) и (7).

Член 3

По членот 24-б се додава нов член 24-в, кој гласи:

„Член 24-в

(1) Училиштата може да организираат активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мулти-културализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата.

(2) Основните критериуми според кои треба да се организира една конкретна активност од ставот (1) на овој член се смета активност која што има за цел интеракција, односно интеграција на етнички/јазично мешани групи учесници, балансирали групи учесници според етничката припадност, полот и возраста, интеракција меѓу учесниците од различните етнички/јазични групи (во текот на активноста учениците од едниот наставен јазик/едната етничка група контактираат со учениците од другиот наставен јазик/другата етничка група, користење на сите застапени јазици, рамноправен третман на учесниците од сите етнички/јазични групи, постигнување конкретни - заеднички цели (опипливи/видливи продукти) со учество на сите застапени етнички заедници.

(3) Средства за реализација на овие активности се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, буџетите на општините, односно градот Скопје и од други извори (донации, легати, подароци и друго), а се користат наменски.

(4) За доделување на средства за реализација на активностите од ставот (1) на овој член, Министерството објавува јавен повик на веб страницата на Министерството, еднаш во годината во октомври.

(5) За доделување на средства за реализација на активностите од ставот (1) на овој член, министерот формира Комисија составена од двајца претставници на Министерството и по еден претставник од Бирото за развој на образованието, Центарот за стручно образование и обука и Државниот просветен инспекторат.

Висината на средствата по училиште изнесува најмногу до 30.000 денари.“.

Член 4

Во членот 33 став (4) по зборот „реализира“ се додаваат зборовите: „Меѓународна програма за средно образование (ИБ програма)“.

Во ставот 5 по зборовите: „Средствата за“ се додаваат зборовите: „Меѓународната програма за средно образование (ИБ програма) и“.

Ставот 6 се менува и гласи:

„Меѓународната програма за средно образование (ИБ програма) и Програмата за меѓународна матура се со иста важност како и гимназиското образование.“.

Член 5

Во членот 42 став (7) зборовите: „свидетелство за завршена година“ се заменуваат со зборовите: „додаток на свидетелство“.

Член 6

Во членот 45-а став (3) се додава нова реченица, која гласи:

„За екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците Државниот испитен центар обезбедува апликација со пробни тестови на кои учениците може да вежбаат.“.

Во ставот (6) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а надворешните набљудувачи за реализацијата на тестирањето, ги определува Државниот испитен центар избрани по пат на јавен конкурс, на чија содржина согласност дава Министерството.“ и се додаваат три нови реченици, кои гласат:

„Јавниот Конкурс се објавува најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. На јавниот конкурс може да се пријави полнолетно лице кое е државјанин на Република Македонија, има завршено најмалку средно образование и да не е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на казна затвор подолго од шест месеци. На лицата кои ќе бидат избрани за надворешни набљудувачи им следува паричен надоместок чија висина ја утврдува Државниот испитен центар врз основа на извештај за присуство на екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците.“.

Во ставот (7) зборот „најмалку“ се брише.

По ставот (14) се додаваат четири нови ставови (15), (16), (17) и (18), кои гласат:

„(15) Ревизија и ажурирање на базите на прашања за екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците се врши еднаш годишно од страна на Комисија за ревизија и ажурирање и врз основа на извршената ревизија на базите на прашања одлучува кои прашања да бидат изменети, односно ажурирани или целосно отстранети и заменети со нови.

(16) Комисијата од ставот (15) на овој член ја формира директорот на Државниот испитен центар и е составена од три члена избрани по пат на јавен конкурс, кој се објавува најмалку во по еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик. Во Комисијата членуваат:

- еден професор од високообразовните установи кој го предава наставниот предмет, сроден предмет или научна област на која припаѓа наставниот предмет за кој се врши ревизијата и ажурирањето од ставот (15) на овој член и има најмалку 10 години работно искуство во високообразовна установа,

- двајца наставници вработени во основно, односно средно училиште соодветни за наставниот предмет за кој се врши ревизија и ажурирање од ставот (15) на овој член и има најмалку 10 години работно искуство во настава.

(17) Доколку на јавниот конкурс не се пријават лица кои ги исполнуваат условите од ставот (16) на овој член, директорот на Државниот испитен центар формира комисија со лица кои ги исполнуваат условите од ставот (16) на овој член.

(18) На членовите на комисијата од ставот (15) на овој член им следува паричен надоместок утврден врз основа на број на проверени прашања, за што директорот на Државниот испитен центар донесува решение.“.

Ставовите (15) и (16) стануваат ставови (19) и (20).

Во ставот (17) кој станува став (21) по зборовите: „запишува во“ се додаваат зборовите: „додатокот на“, по зборот „образование“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Во ставот (18) кој станува став (22) зборовите: „оценката недоволен (1) во свидетелството, која влијае на општиот успех на ученикот“ се заменува со зборовите: „резултатот недоволен (1) во додатокот на свидетелството.“.

Во ставот (19) кој станува став (23) по зборот „образование“ се додаваат зборовите: „и додаток на свидетелство“.

Во ставот (20) кој станува став (24) зборот „свидетелството“ се заменува со зборовите: „додаток на свидетелството“, а бројот „(17)“ се заменува со бројот „(21)“.

Ставот (21) станува став (25).

По ставот 22 кој станува став 26 се додава нов став 27, кој гласи:

„(27) Одредбите на овој член не се однесуваат на учениците со посебни образовни потреби во средните училишта кои реализираат средно образование за ученици со посебни образовни потреби.“.

Член 7

Во членот 46 став (1) зборовите: „и оценките од екстерното проверување на постигањата на успехот на ученикот“ се бришат.

Член 8

Во членот 73 став (1) по зборот „свидетелство“ се додаваат зборовите: „додаток на свидетелство“,.

Член 9

Во членот 75 став (1) по зборот „свидетелството“ се додаваат зборовите: „додатокот на свидетелството“,.

Во ставот (2) по зборот „свидетелство“ се додаваат зборовите: „и додаток на свидетелство“.

Член 10

Во членот 83 став (3) зборовите: „акредитација за организирање на натпревари“ се заменува со зборот „нострификација“.

Член 11

Во членот 88 став (6) зборовите: „Стопанската комора на“ се заменува со зборовите: „Ги предлагаат коморите во“.

Член 12

Во членот 106 став (2) по зборот „свидетелство“ се додаваат зборовите: „и додаток на свидетелство“,.

Член 13

Одредбите од членовите 5, 6, 7, 8, 9 и 12 од овој закон ќе започнат да се применуваат од учебната 2016/2017 година.

Член 14

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за средното образование.

Член 15

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIM TË MESËM

Neni 1

Në Ligjin për arsim të mesëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 dhe 30/16), në nenin 24-a pas paragrafit (15) shtohet paragrafi i ri (16), si vijon:

"(16) Kërkesat e nxënësit, përkatësisht e mësimdhënësit të tij për pagesën e çmimit me para për vendin e parë të fituar në garë në nivel shtetëror në vitin shkollor, dorëzohen në Ministri më së voni deri më 31 dhjetor në vitin rrjedhës kur është organizuar gara."

Paragrafët (16) dhe (17) bëhen paragrafë (17) dhe (18).

Neni 2

Në nenin 24-b pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Ministria për medaljen e artë, të argjendtë apo të bronzit të fituar në njërin nga 13 olimpiadat shkencore ndërkombëtare (International Science Olympiad), nxënësit dhe mësimdhënësit që e ka përgatitur nxënësin për olimpiadë, veçmas u ndan shpërblim me para në shumë prej 12.000 denarë në muaj për medaljen e artë të fituar, 10.000 denarë në muaj për medaljen e argjendtë të fituar dhe 8.000 denarë në muaj për medaljen e bronzit të fituar. Shpërblimi me para paguhet për periudhën prej 12 muajsh".

Në paragrafin (3) i cili bëhet paragrafi (4) fjalët: "paragrafi (1)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (1) dhe (3)".

Paragrafët (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (5), (6) dhe (7).

Neni 3

Pas nenit 24-b shtohet nen i ri 24-v si vijon:

"Neni 24-v

(1) Shkollat mund të organizojnë aktivitete që kontribuojnë për zhvillimin dhe përparimin e multikulturalizmit, integritit dhe tolerancës ndëretnike.

(2) Kriteret themelore sipas të cilave duhet të organizohet një aktivitet konkret nga paragrafi (1) i këtij neni konsiderohet aktiviteti që ka për qëllim interaksionin, përkatësisht integritin e grupeve pjesëmarrëse të përziera etnike/gjuhësore, grupeve pjesëmarrëse të balancuara sipas përkatësisë etnike, gjinisë dhe moshës, interaksionin ndërmjet pjesëmarrësve nga grupet e ndryshme etnike/gjuhësore (gjatë kohës së aktivitetit nxënësit e njërës gjuhë mësimore/njërit grup etnik kontaktojnë me nxënësit e gjuhës tjetër mësimore/grupit tjetër etnik, shfrytëzimit të të gjuhë gjuhëve të përfaqësuara, trajtimit të barabartë të pjesëmarrësve nga të gjitha grupet etnike/gjuhësore, arritjes së qëllimeve konkrete dhe të përbashkëta (produkteve të prekshme/të dukshme) me pjesëmarrjen e të gjitha bashkësive të përfaqësuara etnike.

(3) Mjetet për realizimin e të gjitha aktiviteteve sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, buxhetet e komunave përkatësisht të Qytetit të Shkupit dhe nga burimet tjera (donacionet, legatet, dhuratat, etj.), kurse shfrytëzohen me dedikim.

(4) Për ndarjen e mjeteve për realizimin e aktiviteteve nga paragrafi (1) i këtij neni, Ministria shpall thirrje publike në faqen e internetit të Ministrisë, një herë në vjet në muajin tetor.

(5) Për ndarjen e mjeteve për realizimin e aktiviteteve nga paragrafi (1) i këtij neni, ministri formon Komision të përbërë prej dy përfaqësuesve të Ministrisë dhe nga një përfaqësues të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, Qendrës për Arsim dhe Trajnim Profesional dhe Inspektoratit Shtetëror të Arsimit.

Lartësia e mjeteve për shkollë arrin më së shumti deri më 30.000 denarë."

Neni 4

Në nenin 33 paragrafi (4) pas fjalës "realizon" shtohen fjalët: "Programi ndërkombëtar për arsim të mesëm (programi IB)".

Në nenin 5 pas fjalëve: "Mjetet për" shtohen fjalët: "Programin ndërkombëtar për arsim të mesëm (programi IB) dhe".

Paragrafi 6 ndryshohet si vijon:

"Programi ndërkombëtar për arsim të mesëm (programi IB) dhe Programi për maturë ndërkombëtare janë me rëndësi të njëjtë si edhe arsimi i gjimnazit."

Neni 5

Në nenin 42 paragrafi (7) fjalët: "dëftesa për vitin e mbaruar" zëvendësohen me fjalët: "shtesë e dëftesës".

Neni 6

Në nenin 45-a paragrafi (3) shtohet fjali e re, si vijon:

"Për kontrollin ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve Qendra Shtetërore e Provimit siguron aplikacion me testet provuese në tëlat nxënësit mund të ushtrojnë".

Në paragrafin (6) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "kurse mbikëqyrësit e jashtëm për realizimin e testimit, i cakton Qendra Shtetërore e Provimit të zgjedhur nëpërmjet konkursit publik, për përmbajtjen e të cilit pëlqim jep Ministria." dhe shtohen tri fjali të reja, si vijojnë:

"Konkursi publik shpallet së paku në njërën ndër gazetata që botohen në gjuhën maqedonase dhe në gazetata që botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare që është e ndryshme nga gjuha maqedonase. Në konkursin publik mund të paraqitet personi i moshës madhore që është shtetas i Republikës së Maqedonisë, ka të mbaruar së paku arsim të mesëm dhe të mos jetë i gjykuar me vendim të plotfuqishëm gjyqësor për vepër penale me dënim me burg më gjatë se gjashtë muaj. Personave që do të zgjidhen mbikëqyrës të jashtëm u takon kompensimi me para lartësinë e të cilit e përcakton Qendra Shtetërore e Provimit në bazë të raportit për prezencë në kontrollin ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve".

Në paragrafin (7) fjalët "së paku" shlyhen.

Pas paragrafit (14) shtohen katër paragrafë të rinj (15), (16), (17) dhe (18), si vijojnë:

"(15) Revizioni dhe azhurnimi i bazave të pyetjeve për kontrollin ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësve bëhet një herë në vit nga Komisioni për Revizion dhe Azhurnim dhe në bazë të revizionit të kryer të bazave të pyetjeve vendos se cilat pyetje do të ndryshohen përkatësisht azhurnohen apo plotësisht të mënjanohe dhe të zëvendësohen me të reja.

(16) Komisionin nga paragrafi (15) i këtij neni e formon drejtori i Qendrës Shtetërore të Provimit dhe përbërhet prej tre anëtarëve të zgjedhur nëpërmjet konkursit publik, i cili shpallet së paku në njërën ndër gazetata që botohen në gjuhën maqedonase dhe në gazetata që botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase. Në Komision bëjnë pjesë:

- një profesor i institucioneve të arsimit të lartë që e ligjëron lëndën mësimore, lëndën e ngjashme apo sferën shkencore të cilës i takon lënda mësimore për të cilën bëhet revizioni dhe azhurnimi nga paragrafi (15) i këtij neni dhe ka së paku 10 vjet përvojë pune në institucionin e arsimit të lartë,

- dy mësimdhënës të punësuar në shkollën fillore, përkatësisht shkollën e mesme përkatës për lëndën mësimore për të cilën bëhet revizioni dhe azhurnimi nga paragrafi (15) i këtij neni dhe ka së paku 10 vjet përvojë pune në mësim.

(17) Nëse në konkursin publik nuk paraqiten persona që i përmbushin kushtet nga paragrafi (16) i këtij neni, drejtori i Qendrës Shtetërore të Provimit formon komision me persona që i përmbushin kushtet nga paragrafi (16) i këtij neni.

(18) Anëtarëve të komisionit nga paragrafi (15) i këtij neni u takon kompensimi me para i përcaktuar në bazë të numrit të pyetjeve të kontrolluara, për çfarë drejtori i Qendrës Shtetërore të Provimit miraton aktvendim."

Paragrafët (15) dhe (16) bëhen paragrafë (19) dhe (20).

Në paragrafin (17) i cili bëhet paragraf (21) pas fjalëve: "regjistron në" shtohen fjalët: "shtesë e", pas fjalës "arsimi" vihet pikë, kurse fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Në paragrafin (18) i cili bëhet paragraf (22) fjalët: "nota e pamjaftueshme (1) në dëftesë, që ndikon në suksesin e përgjithshëm të nxënësit" zëvendësohet me fjalët: "rezultati i pamjaftueshëm (1) në shtesën e dëftesës".

Në paragrafin (19) i cili bëhet paragraf (23) pas fjalës "arsimi" shtohen fjalët: "dhe shtesa në dëftesë".

Në paragrafin (20) i cili bëhet paragraf (24) fjala "dëftesa" zëvendësohet me fjalët: "shtesa në dëftesë", kurse numri "(17)" zëvendësohet me numrin "(21)".

Paragrafi (21) bëhet paragraf (25).

Pas paragrafit 22 i cili bëhet paragraf 26 shtohet paragrafi i ri 27, si vijon:

"(27) Dispozitat e këtij neni nuk kanë të bëjnë me nxënësit me nevoja të veçanta arsimore në shkollat e mesme që realizojnë arsim të mesëm për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore".

Neni 7

Në nenin 46 paragrafi (1) fjalët: "dhe notat e kontrollit ekstern të arritjeve të suksesit të nxënësit" shlyhen.

Neni 8

Në nenin 73 paragrafi (1) pas fjalës "dëftesa" shtohen fjalët: "shtesë në dëftesë".

Neni 9

Në nenin 75 paragrafi (1) pas fjalës "dëftesa" shtohen fjalët: "shtesë në dëftesë".

Në paragrafin (2) pas fjalës "dëftesa" shtohen fjalët: "dhe shtesë në dëftesë".

Neni 10

Në nenin 83 paragrafi (3) fjalët: "akreditimi për organizimin e garave" zëvendësohet me fjalët: "nostrifikimi".

Neni 11

Në nenin 88 paragrafi (6) fjalët: "Oda Ekonomike e" zëvendësohet me fjalët: "i propozojnë odat në".

Neni 12

Në nenin 106 paragrafi (2) pas fjalës "dëftesë" shtohen fjalët: "dhe shtesë në dëftesë".

Neni 13

Dispozitat e neneve 5, 6, 7, 8, 9, dhe 12 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga viti shkollor 2016/2017.

Neni 14

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për arsim të mesëm.

Neni 15

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3194.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 јули 2016 година.

Бр. 08-3114/1
6 јули 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16 и 120/16), во член 96 по ставот 10 се додава нов став 11, кој гласи:

„Меѓународни научни публикации, во смисла на овој закон, се книга рецензирана и објавена во странство, зборник на научни трудови презентирани на меѓународни академски собири каде што членовите на програмскиот комитет се од најмалку четири земји, како и научни трудови објавени во меѓународни годишници и гласници каде што членовите на програмскиот комитет се од најмалку четири земји.“

Ставовите 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 стануваат ставови 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18.

Во ставот 18 кој станува став 19 бројот „10“ се заменува со бројот „9“.

Член 2

Во член 110-а по ставот 2 се додаваат четири нови става 3, 4, 5 и 6, кои гласат:

„Владата на Република Македонија на предлог на Министерство за образование и наука и Министерство за труд и социјална политика, со одлука го утврдува бројот на квоти по студиски програми за студенти, чие родителското право го врши само еден родител, кои ќе плаќаат половина од износот на уписнина во рамки на државните квоти, односно во рамките на квотите со кофинансирање на студиите.

Основни критериуми за запишување во квотите определени во ставот 3 на овој член се:

- постигнатиот успех во средно образование и
- материјалните можности на студентите и/или нивните семејства.

Начинот на проверката на основните критериуми и запишување на студентите во квотите определени во ставот 3 на овој член, како и посебните критериуми за остварување на ова право ги пропишува министерот во согласност со министерот за труд и социјална политика.

На прописот од ставот 5 на овој член согласност дава Владата на Република Македонија“.

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 7 и 8.

По ставот 5 кој станува став 9 се додаваат два нови става 10 и 11, кои гласат:

„Редовен студент, кој е запишан во квотата со кофинансирање и кој по завршена втора студиска година на прв циклус на студии на јавните високообразовни установи и по положувањето на сите испити заклучно со втората студиска година, оствари просечна оценка над 8.5, го продолжува своето студирање со плаќање на уписнина во висина како и студентите кои се запишале во рамките на државната квота.

Редовен студент кој се стекнал со правото од ставот 9 на овој член, го остварува правото во секоја наредна студиска година, се додека остварува просечна оценка над 8.5.“

Член 3

Во членот 167 став 2 по алинејата 7 се додава нова алинеја 8, која гласи:

„ - не му овозможи на редовен студент да го оствари правото согласно со членот 110-а став 10 од овој закон,“.

Член 4

Одредбите од членот 69-а ќе започнат да се применуваат за студентите кои ќе се запишат на прв, односно втор циклус на студии од академската 2019/2020 година.

Член 5

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 10/15), во членот 34 зборовите: „две години“ се заменуваат со зборовите: „четири години“.

Член 6

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 10/15), во членот 39 бројот „2018“ се заменува со бројот „2020“.

Член 7

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 20/15), во членот 7 зборовите: „31 декември 2018 година, а од 1 јануари 2019 година“ се заменуваат со зборовите: „31 декември 2020 година, а од 1 јануари 2021 година“.

Член 8

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 98/15), членот 1 се менува и гласи:

„Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 20/15).

- членовите 2, 3, 17 и 20 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 10/15) нема да се применуваат до 30 јануари 2017 година,

- членовите 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 27, 28 и 29 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 10/15) нема да се применуваат до 30 јануари 2019 година и

- членовите 21, 23, 24 и 25 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 10/15) нема да се применуваат до 30 јануари 2020 година.“.

Член 9

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 98/15) во членот 2 бројот „2017“ се заменува со бројот „2019“.

Член 10

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 98/15) во членот 3 став 2 зборовите: „2017 година“ се заменуваат со зборовите: „2019 година“.

Во ставот 3 зборовите: „2017/2018 година“ се заменуваат со зборовите: „2019/2020 година“.

Член 11

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 98/15) во членот 4 броевите „2017/2018“ се заменуваат со броевите „2019/2020 година“.

Член 12

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 98/15) во членот 5 став 1 зборовите: „30 месеци“ се заменуваат со зборовите: „54 месеци“.

Во ставот 2 броевите „2019/2020“ се заменуваат со броевите „2021/2022“.

Член 13

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 98/15) во членот 6 зборовите: „три години“ се заменуваат со зборовите: „пет години“.

Член 14

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 98/15) во членот 7 бројот „2017“ се заменува со бројот „2019“.

Член 15

Во Законот за изменување на Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 98/15) во членот 8 зборовите: „две години“ се заменуваат со зборовите: „четири години“.

Член 16

Одредбите од членот 2 од овој закон со кои се дополнува членот 110-а со нови ставови 3, 4, 5, 6, 10 и 11 и членот 3 од овој закон со кој се дополнува членот 167 став 2 со нова алинеја 8, ќе започнат да се применуваат од академската 2017/2018 година.

Член 17

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за високото образование.

Член 18

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR ARSIM TË LARTË**

Neni 1

Në Ligjin për arsim të lartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 120/16), në nenin 96 pas paragrafit 10 shtohet paragraf i ri 11, si vijon:

“Publikime shkencore ndërkombëtare, në kuptim të këtij ligji, janë libër i recensuar i publikuar jashtë vendit, ”përmbledhje e punimeve shkencore të prezantuara në

takime ndërkombëtare akademike ku anëtarët e komitetit programor janë së paku nga katër vende, si dhe punime shkencore të publikuara në përvjetore ndërkombëtare dhe gazeta dhe ku anëtarët e komitetit programor janë së paku nga katër vende.”

Paragrafët 11, 12, 13, 14, 15, 16 dhe 17 bëhen paragrafë 12, 13, 14, 15, 16, 17 dhe 18.

Në paragrafin 18 i cili bëhet paragraf 19 numri “10” zëvendësohet me numrin “9”.

Neni 2

Në nenin 110-a pas paragrafit 2 shtohen katër paragrafë të rinj 3, 4, 5 dhe 6, si vijojnë:

“Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të Ministrit për arsim dhe shkencë dhe Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale, me aktvendim e përcakton numrin e kuotave në programe studimore për studentë, të drejtën prindërore të cilën e kryen vetëm një prind, të cilët do të paguajnë gjysmën e shumës së taksës në korniza të kuotave shtetërore, përkatësisht në kornizat e kuotave me vetëfinancim të studimeve.

Kritere themelore për regjistrim në kuotat e përcaktuara në paragrafin 3 të këtij neni janë:

- suksesi i aritur në arsimin e mesëm dhe
- mundësitë materiale të studentëve dhe/ose familjeve të tyre.

Mënyra e kontrollit të kriterëve themelore dhe regjistrimi i studentëve në kuotat e përcaktuara në paragrafin 3 të këtij neni, si dhe kriteret e posaçme për realizimin e kësaj të drejte i përcakton ministri në pajtim me ministrin e Punës dhe Politikës Sociale.

Në përcaktimin nga paragrafi 5 i këtij neni pëlqim jep Qeveria e Republikës së Maqedonisë”.

Paragrafët 3 dhe 4 bëhen paragrafë 7 dhe 8.

Pas paragrafit 5 i cili bëhet paragraf 9 shtohen dy paragrafë të rinj 10 dhe 11, si vijojnë:

“Student i rregullt, i cili është i regjistruar në kuotën me vetëfinancim dhe i cili pas përfundimit të vitit të dytë studimor të ciklit të parë të studimeve të institucioneve publike të arsimit të lartë, dhe pas dhënies së të gjitha provimeve duke përfshirë vitin e dytë studimor, realizoi notë mesatare mbi 8.5, e vazhdon studimin e vet me pagesën e taksës së regjistrimit në lartësi si dhe studentët që janë regjistruar në kuadër të kuotës shtetërore.

Studenti i rregullt i cili është pajisur me të drejtën nga paragrafi 9 i këtij neni, e realizon të drejtën në secilin vit të ardhshëm studimor, derisa realizon notë mesatare mbi 8.5.”.

Neni 3

Në nenin 167 paragrafi 2 pas alinesë 7 shtohet alineja e re 8, si vijon:

“ - nuk i mundëson studentit të rregullt të realizojë të drejtën e tij në pajtim me nenin 110-a, paragrafin 10 të këtij ligji.”.

Neni 4

Dispozitat e nenit 69-a do të fillojnë të zbatohen për studentë të cilët do të regjistrohen në ciklin e parë respektivisht të dytë të studimeve akademike 2019/2020.

Neni 5

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 10/15), në nenin 34 fjalët: “dy vjet” zëvendësohen me fjalët “katër vjet”.

Neni 6

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 10/15), në nenin 39 numri “2018” zëvendësohen me numrin “2020”.

Neni 7

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 20/15), në nenin 7 fjalët: “31 dhjetor 2018 dhe nga 1 janari 2019” zëvendësohen me fjalët: “31 dhjetor 2020 dhe nga 1 janar 2021”.

Neni 8

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 98/15), neni 1 ndryshohet si vijon:

“Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 20/15),

- nenet 2, 3, 17 dhe 20 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim të lartë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 10/15) nuk do të zbatohen deri më 30 janar 2017,

- nenet 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 27, 28 dhe 29 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim të lartë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 10/15) nuk do të zbatohen deri më 30 janar 2019 dhe

- nenet 21, 23, 24 dhe 25 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim të lartë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 10/15) nuk do të zbatohen deri më 30 janar 2020.”.

Neni 9

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 98/15) në nenin 2 numri “2017” zëvendësohet me numrin “2019”.

Neni 10

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 98/15) në nenin 3 paragrafi 2 fjalët: “viti 2017” zëvendësohen me fjalët: “viti 2019”.

Нë параграфин 3 фјалët: “2017/2018” зëвëндëсoхен ме фјалët: “2019/2020”.

Neni 11

Нë Лигјин пëр нdryshimin e Лигјит пëр аrsим тë лartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 98/15) нë nenin 4 numrat: “2017/2018” зëвëндëсoхен ме numrat: “2019/2020”.

Neni 12

Нë Лигјин пëр нdryshimin e Лигјит пëр аrsим тë лartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numri 98/15) нë nenin 5 параграфин 1 фјалët: “30 muaj” зëвëндëсoхен ме фјалët: “54 muaj”.

Нë параграфин 2 numrat: “2019/2020” зëвëндëсoхен ме numrat: “2021/2022”.

Neni 13

Нë Лигјин пëр нdryshimin e Лигјит пëр аrsим тë лartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 98/15) нë nenin 6 фјалët: “tre vjet” зëвëндëсoхен ме фјалët “pesë vjet”.

Neni 14

Нë Лигјин пëр нdryshimin e Лигјит пëр аrsим тë лartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 98/15) нë nenin 7 numri “2017” зëвëндëсoхет ме numrin “2019”.

Neni 15

Нë Лигјин пëр нdryshimin e Лигјит пëр аrsим тë лartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 98/15) нë nenin 8 фјалët: “dy vjet” зëвëндëсoхен ме фјалët: “katër vjet”.

Neni 16

Dispozitat e nenit 2 тë кëtij ligji ме тë cilat plotësoхет neni 110-a ме параграфë тë rinj 3, 4, 5, 6, 10 dhe 11 dhe neni 3 тë кëtij ligji ме тë cilin plotësoхет neni 167 параграфи 2 ме aline тë re 8, до тë fillojnë тë zbatohen nga viti akademik 2017/2018.

Neni 17

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë тë пërcaktojë tekst тë паstruar тë Лигјит пëр аrsим тë лartë.

Neni 18

Ky ligj hyn нë fuqi нë ditën e e botimit нë “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

3195.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за наставници во основните и средните училишта, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 јули 2016 година.

Бр. 08-3115/1
6 јули 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСТАВНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Во Законот за наставници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Македонија“ број 10/15, 145/15 и 30/16), во членот 13 став 1 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
„- ги оценува постигањата на учениците;”.

Член 2

Во членот 34 зборовите: „влегувањето во сила” се заменуваат со зборовите: „започувањето со примената”.

Член 3

Во членот 36 став 1 зборовите: „2017 година“ се заменуваат со зборовите: „2019 година”.

Член 4

Во членот 38 зборовите: „во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила” се заменуваат со зборовите: „најдоцна шест месеци пред започнувањето со примената”.

Член 5

Во членот 39 броевите „2015/2016“ се заменуваат со броевите „2018/2019”.

Член 6

Одредбите од членовите 2 став 1 алинеја 2, 4 став 1, 9 став 4, 26 став 1, 27 став 1 алинеја 2 и став 2 алинеја 6, 28 став 1 алинеја 2 и 2 алинеја 7 и 33 ставови 1, 2 и 3 од Законот за наставници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Македонија“ број 10/15, 145/15 и 30/16), од денот на влегувањето во сила на овој закон до почетокот на учебната 2019/2020 година нема да се применуваат.

Член 7

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за наставници во основните и средните училишта.

Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MËSIMDHËNËS
NË SHKOLLAT FILLORE DHE TË MESME

Neni 1

Në Ligjin për mësimdhënës në shkollat fillore dhe të mesme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 10/15, 145/15 dhe 30/16), në nenin 13 paragrafi 1, pas alineës 3 shtohet alineja e re 4, si vijon:

" - i vlerëson arritjet e nxënësve;".

Neni 2

Në nenin 34 fjalët: "hyrja në fuqi" zëvendësohen me fjalët: "fillimi i zbatimit".

Neni 3

Në nenin 36 paragrafi 1 fjalët: "viti 2017" zëvendësohen me fjalët "viti 2019."

Neni 4

Në nenin 38 fjalët: "në afat prej gjashtë muajsh prej ditës së hyrjes në fuqi" zëvendësohen me fjalët: "më së voni gjashtë muaj para fillimit të zbatimit."

Neni 5

Në nenin 39 numrat "2015/2016" zëvendësohen me numrat "2018/2019".

Neni 6

Dispozitat e neneve 2 paragrafi 1 alineja 2, 4 paragrafi 1, 9 paragrafi 4, 26 paragrafi 1, 27 paragrafi 1 alineja 2 dhe paragrafi 2 alineja 6, 28 paragrafi 1.alineja 2 dhe 2 alineja 7 dhe 33 paragrafët 1, 2 dhe 3 të Ligjit për mësimdhënës në shkollat fillore dhe të mesme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 10/15, 145/15 dhe 30/16), prej ditës së hyrjes së këtij ligji në fuqi të këtij ligji deri në fillimin e vitit shkollor 2019/2020, nuk do të zbatohen.

Neni 7

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të pastruar të Ligjit për mësimdhënës në shkollat fillore dhe të mesme.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë."

3196.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ
УСТАНОВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВЕН
КАДАР ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО ВОСПИТАНИЕ,
ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 јули 2016 година.

Бр. 08-3116/1
6 јули 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ
УСТАНОВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВЕН
КАДАР ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО ВОСПИТАНИЕ,
ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за изменување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 20/15), во членот 4 зборовите: „до 31 декември 2018 година, а од 1 јануари 2019 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 2020 година, а од 1 јануари 2021 година“.

Член 2

Во Законот за изменување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 98/15), во членот 1 броевите „2017/2018“ се заменуваат со броевите „2019/2020“.

Член 3

Во Законот за изменување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 98/15), во членот 2 броевите „2017/2018“ се заменуваат со броевите „2019/2020“.

Член 4

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR INSTITUCIONET
E ARSIMIT TË LARTË PËR ARSIM TË KUADRIT
MËSIMOR NË EDUKIMIN PARASHKOLLOR,
ARSIMIN FILLOR DHE TË MESËM**

Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për institucionet e arsimit të lartë të kuadrin mësimor në edukimin parashkollor, arsimin fillor dhe të mesëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 20/15), në nenin 4 fjalët: "deri më 31 dhjetor 2018, e nga 1 janari 2019" zëvendësohen me fjalët: "deri më 31 dhjetor 2020, e nga 1 janari 2021".

Neni 2

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për institucionet e arsimit të lartë të kuadrin mësimor në edukimin parashkollor, arsimin fillor dhe të mesëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 98/15), në nenin 1 numrat "2017/2018" "zëvendësohen me numrat "2019/2020".

Neni 3

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për institucionet e arsimit të lartë të kuadrin mësimor në edukimin parashkollor, arsimin fillor dhe të mesëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 98/15), në nenin 2 numrat "2017/2018" "zëvendësohen me numrat "2019/2020".

Neni 4

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për institucionet e arsimit të lartë të kuadrin mësimor në edukimin parashkollor, arsimin fillor dhe të mesëm.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3197.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКАДЕМИЈАТА
ЗА НАСТАВНИЦИ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за Академијата за наставници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 јули 2016 година.

Бр. 08-3117/1
6 јули 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
АКАДЕМИЈАТА ЗА НАСТАВНИЦИ

Член 1

Во Законот за Академијата за наставници („Службен весник на Република Македонија“ број 10/15, 192/15 и 30/16), во членот 64 став (1) зборовите: „во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила“ се заменуваат со зборовите: „најдоцна шест месеци пред започнувањето со примената“.

Член 2

Во членот 67 зборовите: „во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила“ се заменуваат со зборовите: „најдоцна шест месеци пред започнувањето со примената“.

Член 3

Во членот 68 броевите „2015/2016“ се заменуваат со броевите „2018/2019“.

Член 4

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за Академијата за наставници.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR AKADEMINË
PËR MËSIMDHËNËS

Neni 1

Në Ligjin për Akademinë për Mësimdhënës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 10/15, 192/15 dhe 30/16), në nenin 64 paragrafi (1) fjalët: "në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi" zëvendësohen me fjalët: "më së voni gjashtë muaj para fillimit të zbatimit".

Neni 2

Në nenin 67 fjalët: "në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi" zëvendësohen me fjalët: "më së voni gjashtë muaj para fillimit të zbatimit".

Neni 3

Në nenin 68 numrat "2015/2016" zëvendësohen me numrat "2018/2019".

Neni 4

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për Akademinë për Mësimdhënës.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3198.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 јули 2016 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

1. Анастасија Илиеска се разрешува од должноста државен секретар во Министерството за внатрешни работи, поради именување на друга функција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5450/1
4 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3199.

Врз основа на член 10 став 5 алинеја 3 од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014, 61/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 јули 2016 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д.ДИ-
РЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

1. Петар Есмеров се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5604/1
4 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3200.

Врз основа на член 10 од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014, 61/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4 јули 2016 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д.ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

1. За вршител на должноста директор на Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии, се именува Анастасија Илиеска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5464/1
4 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3201.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” број 70/1992), на седницата одржана на 29 јуни 2016 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ член 108 и член 109 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015 и 5/2016).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива од Народниот правобранител на Република Македонија од Скопје, со Решение У.бр.74/2014 од 25 мај 2016 година, поведе постапка за оценување на уставноста на членовите од Законот, означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со одредбите на Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот член 108 од Законот за административни службеници, административниот службеник кој засновал работен однос во институцијата заклучно со денот на започнувањето со примената на овој закон треба до секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар, да достави докази за познавање на странски јазици и познавање на работа со компјутерски програми за канцелариско работење, соодветни на нивото на неговото работно место, на кое бил распореден на денот на започнување со примена на овој закон, во рок од една година од денот на пристапување на Република Македонија во Европската Унија (став 1).

Според ставот 2 на оспорениот член 108 од Законот, административниот службеник кој нема да достави докази за познавање на странски јазици и познавање на работа со компјутерски програми за канцелариско работење согласно со ставот 1 на овој член со решение на секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар, ќе биде распореден на работно место за едно ниво пониско од работното место на кое бил во моментот на влегување во сила на овој закон, освен административните службеници кои на денот на започнувањето со примената на овој закон биле распоредени на работно место од влезно ниво на кои ќе им биде намалена платата во износ од 10%.

Со ставот 3 на оспорениот член 108 од Законот е определено дека административниот службеник на кој согласно со ставот 2 на овој член платата му била намалена во износ од 10% може во секој момент да дос-

тави докази за познавање на странски јазици и познавање на работа со компјутерски програми за канцелариско работење до раководното лице на институцијата по што секретарот, односно раководното лице на институцијата во која не се назначува секретар носи решение со кое решението за намалувањето на платата престанува да важи.

Според ставот 4 на оспорениот член 108 од Законот, ставовите 1 и 2 на овој член не важат за административните службеници кои ќе остварат право на пензија во рок од десет години од денот на започнувањето со примената на овој закон.

Со ставот 5 на оспорениот член 108 од Законот, е определено дека Државниот управен инспекторат, во рок од три месеци по истекот на рокот од ставот 1 на овој член, ќе изврши надзор над спроведувањето на ставовите 1 и 2 на овој член во сите институции од членот 3 став 1 од овој закон.

Судот, исто така утврди дека според оспорениот член 109 од Законот, потврдата за испит за административно управување ќе стане посебен услов за вработување на административни службеници од категоријата Б две години од денот на започнувањето со примената на овој закон (став 1). Административниот службеник од категоријата Б, кој засновал работен однос во институцијата заклучно со денот на влегувањето во сила на овој закон, треба да достави потврда за положен испит за административно управување, најдоцна во рок од две години од денот на започнувањето со примената на овој закон, во спротивно, ќе биде распореден на работно место од категоријата В (став 2). Ставот 2 на овој член не важи за административните службеници од категоријата Б кои ќе остварат право на пензија во рок од десет години од денот на започнувањето со примената на овој закон (став 3). Државниот управен инспекторат, во рок од три месеци по истекот на рокот од ставот 2 на овој член, ќе изврши надзор над спроведувањето на ставот 2 на овој член во сите институции од членот 3 став 1 од овој закон (став 4).

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Со член 9 од Уставот, е утврдено дека граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

Според член 52 став 4 од Уставот, законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.

Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 3 февруари 2014 година, донесе Закон за административни службеници, објавен на 5 февруари 2014 година во „Службен весник на Република Македонија” број 27/2014.

Законот влезе во сила на 13 февруари 2014 година, а неговата примена е започната на 13 февруари 2015 година.

Законот за административни службеници по неговото донесување претрпе неколку измени и дополнувања објавени во “Службен весник на Република Македонија” број 199/2014, “Службен весник на Република Македонија” број 48/2015, “Службен весник на Република Македонија” број 154/2015 и “Службен весник на Република Македонија” број 5/2016, но, истите немаат влијание по однос на оспорените членови од Законот.

Прашањата кои се однесуваат на административните службеници во Република Македонија, пред донесувањето на новиот Закон за административни службеници, беа уредувани со два закони и тоа со Законот за државните службеници и Законот за јавните службеници.

Со денот на започнувањето со примената на новиот закон престанаа да важат Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012, 15/2013, 82/2013 и 106/2013) и Законот за јавните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012, 15/2013, 82/2013 и 106/2013).

Со новиот Закон за административни службеници, се воведуваат нови посебни услови за вработување во административната служба како што се поседување на соодветни посебни работни компетенции и тоа: активно познавање на компјутерски програми за канцеларско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), а за раководните административни службеници и потврда за положен испит за административно управување.

Оспорениот член 108 став 1 од Законот, уредува дека административниот службеник кој засновал работен однос во институцијата заклучно со денот на започнување со примената на овој закон (13 февруари 2015 година), потребно е да достави докази (потврди) дека ги исполнува нововведените посебни услови како што се активно познавање на странски јазик и познавање на работа со компјутерски програми за канцеларско работење, соодветни на нивото на неговото работно место, на кое бил распореден на денот на започнувањето со примена на овој закон, во рок од една година од денот на пристапување на Република Македонија во Европската Унија.

Од анализата на оспорената законска одредба, произлегува дека Законот има повратно дејство, бидејќи посебните услови за вработување, воведени со новиот Закон за административни службеници, се однесуваат и за административните службеници кои се вработиле под услови и правила кои биле предвидени со тогаш важечките закони, односно се однесуваат за вработени чиј работен однос веќе бил остварен пред донесувањето на новиот закон.

Уставот на Република Македонија со членот 52 став 4, го забранува повратното дејство на законите и другите прописи, освен во случаите кога тоа е поповолно за граѓаните. Според тоа, само по исклучок со Уставот се дозволува повратното дејство на законите, а тоа е само во случаите доколку тоа е поповолно за граѓаните.

Во конкретниот случај, анализата на ставот 2 на оспорениот член 108 од Законот, покажува дека повратното важење на Законот, не е поповолно за граѓаните, бидејќи според оваа оспорена законска одредба, административниот службеник е подложен на трпење на мерки во вид на распоредување на пониско ниво на работно место и намалување на плата, доколку во определениот рок со Законот, не достави докази за исполнување на новоуредените посебни услови, односно со така уредените оспорени законски решенија, се создава правна ситуација од можно губење на стекнато право од работен однос (стекнато работно место, звање и плата), со што се доведува во прашање остварувањето на легитимните очекувања на веќе вработените административни службеници кои ги имале во времето кога го засновале работниот однос под други услови и правила, пред донесувањето на Законот за административни службеници.

Вработените во администрацијата, пред донесувањето на Законот за административните службеници, беа под режимот на Законот за државните службеници и Законот за јавните службеници, кои беа во важност до започнувањето со примена на Законот за административни службеници, при што овие вработени се стекнале со права и обврски од работен однос според условите и правилата кои биле предвидени со овие закони. Според тогаш бараните законски услови, вработените веќе биле подложени на вреднување по однос на нивните стручни и работни компетенции и квалификации за стекнување на конкретно работно место и звање во хиерархијата на звања.

Со повратното дејство на Законот, вработените административни службеници, независно од дотогашните стекнати звања и стручност во работењето, реализирани со годините на стаж во институциите, се ставени во позиција на неизвесност од понатамошно уживање на своите права од работен однос, стекнати на законит начин, поради нивно ставање под режимот на новиот закон кој предвидува нови посебни услови, а кои не постоеа во претходните закони. Неповолното дејство на ретроактивното важење на Законот се согледува во можноста од губење на веќе стекнати права од работен однос, како последица од неисполнување на посебните услови од новиот закон.

Конкретно, негативните последици од недоставувањето на докази за исполнување на новопредвидените посебни услови, се изразени како можност од прераспоредување на работно место за едно ниво пониско од работното место кое вработениот го имал на 13 февруари 2014 година (ден на влегување во сила на новиот закон), што значи вработениот во вакви случаи го губи звањето кое го имал не само до отпочнување на приме-

ната на Законот (13 февруари 2015 година), туку и она звање кое го имал пред тоа, до влегувањето во сила на Законот (13 февруари 2014 година), а кое звање вработениот го стекнал на законит начин.

За вработениот во службата кој го имал најниското звање во хиерархијата на звања на денот на отпочнување на примена на овој закон (13 февруари 2015 година), доколку не ги исполни новите посебни услови, со оспорените законски одредби се предвидуваат последици од намалување на платата во износ од 10%, бидејќи не може да добие пониско работно место. Конкретно ова се однесува за административните службеници распоредени на работно место од влезно ниво В4 (помлад соработник кое е најниско ниво од категоријата на стручни административни службеници) и Г4 (помлад референт кое е најниско ниво од категоријата помошно-стручни административни службеници).

Оттука произлегува дека вработените со промената на звањата од повисоко во пониско звање, како и оние со најниско звање, сите ќе добијат намалување на платата како директна последица од евентуалното недоставување на докази за исполнување на новите посебни услови.

Со ваквата определба на законодавецот регулирана со оспорените законски одредби, веќе заснованиот работен однос се условува со нови посебни услови кои се издигнати на степен на општост имајќи го во вид нивниот опфат, без да се има предвид дека во времето кога вработениот го засновал работниот однос, тие како општо задолжителни за секое работно место, не биле предвидени. Оттука, новите посебни услови кои со Законот се предвидени како посебни услови за вработување во административната служба, од аспект на уредените законски решенија, добиваат значење на услови за задржување на стекнатото работно место, звање и плата, што доведува до загрозување на правната сигурност и легитимните очекувања на вработените по однос на нивните стекнати права.

Со овие оспорени законски решенија, според Судот, вработениот кадар во административната служба пред воведувањето на новите посебни услови со Законот, се става во една друга димензија на опсервација на законодавецот од аспект на нивната стручност, дека тие се автоматски квалитативно зависни од исполнување на новите законски посебни услови, со степен на опфат за сите вработени (освен за административните службеници кои ќе остварат право на пензија во рок од десет години од денот на започнувањето со примената на овој закон), независно од нивните дотогашни стручни способности, надградувани со искуството стекнато во текот на целокупниот работен стаж, од што произлегува дека нововостановените посебни услови, значат враќање на административниот службеник кој е веќе вработен, во состојба пред стекнување на нивните права од работен однос во минатото.

Ваквиот пристап на законодавецот, да задира со нови посебни услови за вработување и на веќе вработени, чии правни односи од сферата на административното работење се настанати и реализирани во минатото, и чие неисполнување значи менување на правосилно окончани постапки од работен однос (вработување,

распоредување на конкретно работно место и звање), според Судот, доведува до загрозување на правната сигурност на граѓаните, што е во спротивност на принципот на владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Со Законот за административни службеници, посебните услови познавање на странски јазици и работа со компјутерски програми за канцелариско работење, се предвидени во целост за сите нивоа од категориите на административни службеници, од што произлегува дека неисполнувањето на посебните услови за конкретно работно место, во суштина значи неисполнување на тие услови за секое работно место, со оглед дека тие се општо предвидени за сите нивоа и звања од соодветна категорија.

Од содржината на вака уредените оспорени законски решенија, не произлегува јасна правна ситуација по однос на прашањето дали и до каде завршува потребата за поседување на овие услови ако и за пониско рангираното место тие се бараат, а кадарот не ги остварил. Ваквата состојба, според Судот, доведува до загрозување на правната сигурност на вработениот по однос извесноста од задржување и на тоа пониско ниво на работно место, имајќи во вид дека за сите нивоа соодветно се предвидени посебните услови, што предизвикува дополнителна правна несигурност за вработените во поглед на нивниот понатамошен работен статус.

Распоредувањето на работникот во непосредно пониско ниво, со Законот за административни службеници (член 74 став 2 алинеја 2), е предвидено како дисциплинска мерка за сторен дисциплински престап, поради случаите наведени со член 73 од Законот (исто и со претходните прописи од оваа област). Неисполнувањето на новите посебни услови исто така повлекува изрекувањето на мерката распоредување на пониско ниво на работно место, од каде произлегува дека уредената можност од распоредување на пониско ниво на работно место, всушност има значење на закана од трпење на такви последици, доколку нема да се исполнат ретроактивно уредените посебни услови, што за последица повлекува и помал личен доход.

Со предвидените мерки од оспорените одредби од новиот Закон за административни службеници, однапред се прејудиира дека административниот службеник од моментот на влегување во сила на новиот закон, нема да може успешно да ги извршува своите работи и работни задачи на работното место на кое се затекнал, па оттука произлегува дека мерката која може да се изрече поради неисполнување на новопредвидените посебни услови, се изрекува поради претпоставка од можно идно некавалитетно и неефикасно вршење на работните обврски и задачи од страна на веќе вработениот административен службеник, заради околноста што тој не ги поседува доказите за бараните вештини, воведени со новиот закон.

Во услови кога и со новиот закон се предвидени одредби за оценување за тековното работење на административните службеници, преку што се следи нивното успешно реализирање на нивните работни обврски, со оспорените законски одредби се создава состојба од-

напред да се прејудиира дека неисполнувањето на новоуредените посебни услови, ќе значат послаб квалитет во нивното работење, без да се има предвид околноста дека и со претходните закони од областа на администрацијата, тие исполниле услови потребни за непречено вршење на обврските во зависност од спецификата на конкретното работно место уредено со актот за систематизација на работните места.

Повратното важење на оспорените одредби од Законот, извесно е дека може да доведат до состојба за административните службеници кои во целокупното нивно досегашно работење, совесно, ажурно, квалитетно и успешно ги извршувале и продолжуваат да ги извршуваат своите работни задачи и по влегувањето во сила на новиот закон, да бидат распоредени на пониско работно место и пониска плата, што може да има дестимулачки ефект за вработениот.

Според Судот, неспорно е правото на законодавецот да ги уредува условите за работа, истите да ги менува или надополнува, но, не во смисла на уредување што значи негирање на претходно предвидените и исполнети услови и стекнати права и негирање на успешноста на дотогашното работење на вработените, а ако се има предвид дека неисполнувањето на нововостановените посебни услови, повлекува санкции за административниот службеник кој нема да ги исполни, наведеното всушност води кон таква состојба.

Што се однесува до мислењето доставено од предлагачот на Законот, дека оспорените два члена од Законот за административни службеници, воопшто не се во спротивност со член 52 став 4 од Уставот на Република Македонија доколку во целост е прифатена сервисната ориентација на администрацијата, како еден од темелните принципи на кои се базира системот на административното право, според Судот, неспорно е дека принципот на сервисна ориентација е значаен за граѓаните за да се овозможи тие ефикасно да ги остваруваат своите права. Меѓутоа Судот смета дека тоа не може да биде оправдан основ за воспоставување на неповолно повратно дејство на Законот за административните службеници. Законодавецот има право да уредува нови посебни услови за работа во одделна област, во конкретниот случај областа на административната служба, меѓутоа, преминот од стариот во новиот режим на уредување на односите во правото, треба да се обезбеди на начин кој подразбира избраните мерки, односно средства да бидат соодветни на целите и причините поради кои тие се предвидуваат, а притоа да не се доведе во прашање, или во поголем обем да не се загрози правната сигурност и веќе стекнатите права и интереси на субјектите на кои тие се однесуваат.

Според Судот, принципот на сервисна ориентација спрема граѓаните во целост не се исцрпува со воведувањето на потребата од доставување на доказите за исполнување на новите посебни услови, бидејќи во отсуство на други потребни квалификации и вештини на вработениот (квалитетно, стручно, ажурно остварување на работни цели, креативност, иницијативност и заинтересираност во работата, организациски вештини и друго), бараните докази за поседување на вештините за веќе вработените, сами по себе не можат да бидат ис-

клучителна гаранција за нивно успешно и ефикасно работење, туку напротив мерките намалување на висината на личниот доход поради распоредување на пониско ниво на работно место и намалување на личниот доход од 10% за веќе вработените од најниско влезно ниво, според Судот, може да води кон тенденција од намалување на мотивираноста на вработените во администрацијата при извршувањето на нивните работни задачи.

Оттука, по оценка на Судот, обврската што со оспорениот член 108 став 1 од Законот им се наметнува на постојните вработени во административната служба, односно последиците од неисполнувањето на таквата обврска уредени со ставот 2 на наведениот член од Законот, не е пропорционална мерка со целите за кои е утврдена, со оглед дека претставува прекумерно ограничување на нивните права и слободи, а и загрозување на нивната правна сигурност, како елемент на владеењето на правото, ако се има предвид последицата што оваа категорија на вработени ќе ја трпи доколку во утврдениот рок не се стекнат со бараните сертификати со кои се докажува исполнување на новопредвидените посебни услови.

Оспорениот член 108 став 3 од Законот уредува дека намалувањето на платата во износ од 10% за административните службеници од влезно ниво, во секој момент може да се надмине, односно повторно службеникот да се стекне со износот кој го примал на име плата пред намалувањето, доколку во иднина ги приложи бараните докази за исполнетост на посебните услови утврдени со новиот закон.

Со оваа оспорена законска одредба, законодавецот уредил можност од воспоставување на поранешна состојба во поглед на платата за овој дел од административните службеници, а ваквата можност не се однесува и за административните службеници кои поради неисполнување на новите посебни услови се распоредени на пониско ниво на работно место, а со тоа и на пониска плата, при состојба доколку и тие како и административните службеници од влезно ниво, успеат да ги исполнат посебните услови. На овој начин, според Судот, административните службеници се ставени во еднаква правна положба по однос на можностите за повторно стекнување на изгубени права, при состојба на подеднакво делување на административните службеници, како што е дополнително исполнување на посебни услови.

Понатаму од анализата на ставот 4 од оспорениот член 108 од Законот, произлегува исклучок од примена на одредбите од ставовите 1 и 2 од овој оспорен член од Законот. Исклучокот законодавецот го засновал на должината на рокот во кој административниот службеник ќе оствари право на пензија, односно дека обврската за доставување докази за исполнетост на посебните услови, не важи за административните службеници кои ќе остварат право на пензија во рок од десет години од денот на започнувањето со примената на овој закон.

Според Судот, законодавецот во конкретниот случај, различно постапил за вработени кои се во еднаква правна положба во однос на обврската за исполнување

на посебните услови предвидени со новиот закон, односно нееднакво постапил за лица со ист статус и правна состојба (сите се активно вработени во административната служба и сите имаат стекнати права од работен однос).

Со ваквите законски решенија се врши внатрешна поделба на единствената административна служба-активно вработени, врз основа на периодот до пензионирање, на начин што законодавецот едните ги издвоил, овозможувајќи им и понатаму да ги вршат работите на работните места на кои се затекнати, што не се однесува за останатите вработени, а и тие како и претходните, вршат работи на работните места на кои се затекнати пред воведувањето на новите посебни услови со Законот.

Во оваа смисла Судот смета дека должината на рокот за остварување на право на пензија, не може да биде оправдан и легитимен основ за различен третман на административните службеници во поглед на воспоставувањето на новите посебни услови. Пропишаниот рок до остварување на правото на пензија, во случајов создава неоснована категоризација на единствената активна административна служба, а со тоа и нелегитимно спречување на едните да можат исто како и другите да ги уживаат стекнатите права од работен однос, пред воведувањето на новите посебни услови со Законот.

Оттука, според Судот, со ставот 4 на оспорениот член 108 од Законот, се повредува и едно од основните слободи и права на човекот и граѓанинот, односно правото на еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите, утврдено со член 9 од Уставот на Република Македонија.

Од анализата на оспорениот член 109 од Законот, произлегува дека новоуредениот посебен услов-потврда за испит за административно управување, кој е пропишан како посебен услов за вработување на раководни административни службеници, а тоа се административни службеници од категоријата Б (државен советник, раководител на сектор, помошник раководител на сектор и раководител на одделение), ќе стане посебен услов за вработување, две години од денот на започнувањето со примената на овој закон (став 1).

Понатаму од анализата на овој оспорен член од Законот, произлегува дека вработениот кој пред влегувањето во сила на новиот закон бил раководен административен службеник, е должен да достави потврда за положен испит за административно управување, најдоцна во рок од две години од денот на започнувањето со примена на новиот закон. Доколку вработениот административен службеник, не го исполни овој посебен услов за вработување на административен службеник од категоријата Б, ќе биде распореден на работно место од категоријата В-стручни административни службеници (советник, виш соработник, соработник, помлад соработник) (став 2).

Според ставот 3 на оспорениот член 109 од Законот, ставот 2 на членот од Законот, не важи за административните службеници од категоријата Б кои ќе остварат право на пензија во рок од десет години од денот на започнувањето со примената на овој закон.

Имајќи предвид дека и од аспект на уредувањето со оспорениот член 109 ставови 1 и 2 од Законот, Законот има повратно дејство, кое не е поповолно за граѓаните поради уредената можност од губење на стекнато право од работен однос, како и ставање на граѓаните во еднаква правна положба пред Уставот и законите, што произлегува од ставот 3 на оспорениот член 109 од Законот, погоре изнесеното правно мислење по однос на оспорениот член 108 од Законот, соодветно се однесува и за оспорениот член 109 од Законот.

Во однос на ставот 5 од оспорениот член 108 и ставот 4 од оспорениот член 109 од Законот, со кои се уредува рокот во кој Државниот управен инспекторат ќе врши надзор врз спроведувањето на одредбите од оспорените законски членови, тие се како целина и во врска со одредбите од оспорените членови од Законот, следствено на што тие ја следат нивната правна судбина, од кои причини Судот не се впушти во нивна посебна елаборација по однос нивната уставна оправданост.

6. Имајќи го предвид погоре наведеното, Судот оцени дека членот 108 и членот 109 од Законот за административни службеници, не се во согласност со одредбите од член 8 став 1 алинеја 3, член 9, член 51 и член 52 став 4 од Уставот.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од Одлуката.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Елена Гошева и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.

У.бр.74/2014

29 јуни 2016 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

3202.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 80 став 6, член 82 став 1 алинеја 5 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), а во врска со член 15 ставови 1, 5 и 6 од Законот за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/14 и 13/14), член 126 и член 127 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11), член 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15) и член 14 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/06 и 150/10), постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-346 од 23.06.2016 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување, на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, а согласно Заклучокот, бр.02-3479/3 од 8.7.2016 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 26-та седница одржана на 8.7.2016 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАДИО ЕМИ-
ТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО
ДРУШТВО РАДИО ОХРИД ДОО ОХРИД

1. Се одзема дозволата, бр.08-114 од 5.1.2015 година за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, поради тоа што издавачот на медиумот и во дополнителниот рок не ги изврши обврските предвидени со член 15 став 1 и став 5 од Законот за медиуми, а во врска со член 15 став 6 од истиот Закон, со што по издавањето на дозволата настанале околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.

2. Надоместокот што е платен за годината во која на радиодифузерот му е одземена дозволата за радио емитување, односно за годината во која престана нејзината важност не се враќа.

3. Оваа Одлука е конечна.

4. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник на Република Македонија“, на веб страницата на Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.

О б р а з л о ж е н и е

Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, е имател на дозвола за радио емитување бр.08-114 од 5.1.2015 година, за емитување преку терестријален предавател, на локално ниво за Општина Охрид, програмски сервис говорно музичко радио со претежно информативен општ формат на македонски јазик.

Согласно член 15 став 1 од Законот за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13 и 13/14), радиодифузерите се должни до 31 март во тековната година на посебен образец пропишан од страна на Агенцијата, да ѝ достават податоци за сопствената структура, одговорниот уредник/уредници, изворите на финансирање на радиодифузерот во претходната година (реклами, спонзорство, продажба на содржини, услуги обезбедени на трети страни и слично), остварени вкупни приходи и расходи во претходната година од обезбедување на дејноста и податоци за просечната гледаност или слушаност во претходната година.

Согласно член 15 став 5 од Законот за медиуми, радиодифузерите се должни до Агенцијата да достават писмен извештај, за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио или телевизиско емитување, а особено за спроведувањето на програмскиот концепт, најдоцна до 31 март во тековната година. Во прилог на извештајот се доставува и информација за техничките средства преку кои се емитува или реемитува нивниот програмски сервис во Република Македонија или надвор од неа. Писмениот извештај се доставува на образец кој го пропишува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Членот 15 став 6 од Законот за медиуми, пропишува дека надлежното регулаторно тело односно Агенцијата писмено ќе го опомене издавачот на медиумот кој нема да ги изврши обврските предвидени со овој член и ќе му даде дополнителен рок кој не може да биде пократок од 45 дена, а во кој издавачот на медиумот ќе биде должен да ги изврши обврските од овој член. Доколку издавачот на медиум и во дополнителниот рок не ги изврши обврските предвидени со овој член, надлежното регулаторно тело ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Агенцијата на ден 15.4.2016 година, поради недоставување на податоци во рок и на начин утврден во член 15 став 1 од Законот за медиуми, на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, му достави Решение за преземање мерка – опомена Уп 1 бр.03-250, со кое писмено го опомена радиодифузерот и му наложи во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на приемот на Решението да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за медиуми, односно заклучно до 2.6.2016.

За непочитување на член 15 став 5 од Законот за медиуми, Агенцијата на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид му изрече и Решение за изрекување мерка – опомена, Уп 1 бр.03—254 од 18.4.2016 година и му наложи во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на приемот на Решението да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за медиуми, односно заклучно 3.6.2016 година.

Со цел да се констатира дали радиодифузерот постапил по напред цитираните Решенија за преземање мерка – опомена, Агенцијата на 13 и 15 јуни 2016 година, изврши контролен административен надзор.

Врз основа на Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.03-3201/1 од 15.6.2016 година се констатираше дека радиодифузерот не ја извршил обврската од член 15 став 1 од Законот за медиуми и во дополнителниот рок од 45 дена којшто му го даде Агенцијата, односно дека не постапил по Решението за преземање мерка – опомена бр.03-250 од 15.4.2016 година.

Исто така, врз основа на Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.10-3213/1 од 15.6.2016 година се констатираше дека субјектот на надзорот (радиодифузерот) не постапил по Решението за изрекување мерка – Уп1 бр.03-254 од 18.4.2016 година, односно и во дополнителниот рок од 45 дена од денот на приемот на решението, не доставил до Агенцијата писмен извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио емитување за 2015 година, ниту информација за техничките средства преку кои се емитува или реемитува неговиот програмски сервис во РМ или надвор од неа, со што продолжил да не ги почитува обврските од член 15 став 5 од Законот за медиуми.

Согласно член 29 став 2 од Законот за медиуми, мерките кои Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги може да ги преземе, а кои се утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, соодветно се применуваат и во случај на повреда на одредбите од Законот за медиуми.

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавачот на медиум, директорот на Агенцијата може да преземе мерка односно да достави предлог до Советот на Агенцијата за одземање на дозволата.

Согласно член 80 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, надоместоците што се платени за годината во која на радиодифузерите им е одземена дозволата за телевизиско или радио емитување, односно за годината во која престанала нејзината важност не се враќаат.

Согласно член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување, доколку по издавањето на дозволата настанат околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно која издавачот на медиумот, ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, и во дополнителниот рок не ги изврши обврските предвидени со член 15 став 1 и став 5 од Законот за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13 и 13/14), Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, во согласност со член 15 став 6 од Законот за медиуми, член 83 став 1 и став 2 и член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/14, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), достави Предлог Уп1 бр.08-346 од 23.6.2016 година за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, бр.08-114 од 5.1.2015 година.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 24-та седница одржана на ден 24.6.2016 година, со Заклучок, бр. 02-3256/5 од 24.6.2016 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-346 од 23.6.2016 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, доставен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.

Во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата на ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, бр.08-114 од 5.1.2015 година, а согласно член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави Известување до наведениот радиодифузер Уп1 бр.08-346 од 24.6.2016 година, во кое му беше укажано дека доколку не ги исполни обврските од член 15 став 1 и став 5 од Законот за медиуми, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот

на Агенцијата, Уп1 бр.08-346 од 23.6.2016 година, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, по што согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.

Известувањето Уп1 бр.08-346 од 24.6.2016 година, беше испратено до радиодифузерот ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид на ден 24.6.2016 година, во писмена форма преку „Македонска пошта“ Скопје (и примено на ден 25.6.2016 година), како и во електронска форма на ден 6.7.2016 година.

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на Директорот за покренување постапка за одземање на дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, бр.08-114 од 5.1.2015 година, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот Уп1 бр.08-346 од 23.6.2016 година од страна на Советот на Агенцијата, не ја исполни обврската предвидена во член 15 став 1 и став 5 од Законот за медиуми, Советот на Агенцијата врз основа член 15 став 6 од Законот за медиуми и член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на Агенцијата, бр.02-3479/3 од 8.7.2016 година, донесе Одлука со која Агенцијата ја одзема дозволата на ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, бр.08-114 од 5.1.2015 година, пред истекот на рокот за којшто е издадена дозволата, со што Директорот на Агенцијата согласно член 23 став 1 алинеја 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе донесе Решение со кое ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, ќе се избрише од регистарот на радиодифузери.

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Одлуката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување е конечна, а против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот суд е итна.

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука како во диспозитивот.

Уп1 Бр.08-346
8 јули 2016 година
Скопје

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Упатство за правно средство: Оваа Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

3203.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 80 став 6, член 82 став 1 алинеја 5 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), а во врска со член 15 ставови 1, 5 и 6 од Законот за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/14 и 13/14), член 126 и член 127 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/05, 110/08 и 51/11), член 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.124/15) и член 14 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/06 и 150/10), постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-347 од 23.06.2016 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување, на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, а согласно Заклучокот, бр.02-3479/2 од 8.7.2016 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 26-та седница одржана на 8.7.2016 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО ЗА РАДИО ДИФУЗИЈА ДИ-ЦЕЈ СЛАВЕ ДООЕЛ СТРУГА**

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.08-123 од 5.1.2015 година за радио емитување на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, поради тоа што издавачот на медиумот и во дополнителниот рок не ги изврши обврските предвидени со член 15 став 1 и став 5 од Законот за медиуми, а во врска со член 15 став 6 од истиот Закон, со што по издавањето на дозволата настанале околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.

2. Надоместокот што е платен за годината во која на радиодифузерот му е одземена дозволата за радио емитување, односно за годината во која престана нејзината важност не се враќа.

3. Оваа Одлука е конечна.

4. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник на Република Македонија“, на веб страницата на Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.

О б р а з л о ж е н и е

Друштвото за радио дифузија ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, е имател на дозвола за радио емитување бр.08-123 од 5.1.2015 година, за емитување преку терестријален предавател, на локално ниво за Општина Струга, програмски сервис музичко-говорно радио од општ формат на македонски јазик.

Согласно член 15 став 1 од Законот за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13 и 13/14), радиодифузерите се должни до 31 март во тековната година на посебен образец пропишан од страна на Агенцијата, да ѝ достават податоци за сопствената структура, одговорниот уредник/уредници, изворите на финансирање на радиодифузерот во претходната година (реклами, спонзорство, продажба на содржини, услуги обезбедени на трети страни и слично), остварени вкупни приходи и расходи во претходната година од обезбедување на дејноста и податоци за просечната гледаност или слушаност во претходната година.

Согласно член 15 став 5 од Законот за медиуми, радиодифузерите се должни до Агенцијата да достават писмен извештај, за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио или телевизиско емитување, а особено за спроведувањето на програмскиот концепт, најдоцна до 31 март во тековната година. Во прилог на извештајот се доставува и информација за техничките средства преку кои се емитува или реемитува нивниот програмски сервис во Република Македонија или надвор од неа. Писмениот извештај се доставува на образец кој го пропишува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Членот 15 став 6 од Законот за медиуми, пропишува дека надлежното регулаторно тело односно Агенцијата писмено ќе го опомене издавачот на медиумот кој нема да ги изврши обврските предвидени со овој член и ќе му даде дополнителен рок кој не може да биде пократок од 45 дена, а во кој издавачот на медиумот ќе биде должен да ги изврши обврските од овој член. Доколку издавачот на медиум и во дополнителниот рок не ги изврши обврските предвидени со овој член, надлежното регулаторно тело ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Агенцијата на ден 15.4.2016 година, поради недоставување на податоци во рок и на начин утврден во член 15 став 1 од Законот за медиуми, на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, му достави Решение за преземање мерка – опомена Уп 1 бр.03-247, со кое писмено го опомена радиодифузерот и му наложи во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на приемот на Решението да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за медиуми, односно заклучно до 2.6.2016.

За непочитување на член 15 став 5 од Законот за медиуми, Агенцијата на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга му изрече и Решение за изрекување мерка – опомена, Уп 1 бр. 03-246 од 15.4.2016 година и му наложи во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на приемот на Решението да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за медиуми, односно заклучно 2.6.2016 година.

Со цел да се констатира дали радиодифузерот постапил по напред цитираните Решенија за преземање мерка – опомена, Агенцијата на 13 и 15 јуни 2016 година, изврши контролен административен надзор.

Врз основа на Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.03-3200/1 од 15.6.2016 година се констатираше дека радиодифузерот не ја извршил обврската од член 15 став 1 од Законот за медиуми и во дополнителниот рок од 45 дена којшто му го даде Агенцијата, односно дека не постапил по Решението за преземање мерка – опомена бр.03-247 од 15.4.2016 година.

Исто така, врз основа на Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.10-3212/1 од 15.6.2016 година се констатираше дека субјектот на надзорот (радиодифузерот) не постапил по Решението за изрекување мерка – Уп1 бр.03-246 од 15.4.2016 година, односно и во дополнителниот рок од 45 дена од денот на приемот на решението, не доставил до Агенцијата писмен извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио емитување за 2015 година, ниту информација за техничките средства преку кои се емитува или реемитува неговиот програмски сервис во РМ или надвор од неа, со што продолжил да не ги почитува обврските од член 15 став 5 од Законот за медиуми.

Согласно член 29 став 2 од Законот за медиуми, мерките кои Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги може да ги преземе, а кои се утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, соодветно се применуваат и во случај на повреда на одредбите од Законот за медиуми.

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавачот на медиум, директорот на Агенцијата може да преземе мерка односно да достави предлог до Советот на Агенцијата за одземање на дозволата.

Согласно член 80 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, надоместоците што се платени за годината во која на радиодифузерите им е одземена дозволата за телевизиско или радио емитување, односно за годината во која престанала нејзината важност не се враќаат.

Согласно член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување, доколку по издавањето на дозволата настанат околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно која издавачот на медиумот, ДРД ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, и во дополнителниот рок не ги изврши обврските предвидени со член 15 став 1 и став 5 од Зако-

нот за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13 и 13/14), Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, во согласност со член 15 став 6 од Законот за медиуми, член 83 став 1 и став 2 и член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/14, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), достави Предлог Уп1 бр.08-347 од 23.6.2016 година за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ДРД ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, бр.08-123 од 5.1.2015 година.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 24-та седница одржана на ден 24.6.2016 година, со Заклучок, бр. 02-3256/4 од 24.6.2016 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-347 од 23.6.2016 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ДРД ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, доставен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.

Во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата на ДРД ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, бр.08-123 од 5.1.2015 година, а согласно член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави Известување до наведениот радиодифузер Уп1 бр.08-347 од 24.6.2016 година, во кое му беше укажано дека доколку не ги исполни обврските од член 15 став 1 и став 5 од Законот за медиуми, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-347 од 23.6.2016 година, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ДРД ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, по што согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.

Известувањето Уп1 бр.08-347 од 24.6.2016 година, беше испратено до радиодифузерот ДРД ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга на ден 24.6.2016 година, во писмена форма преку „Македонска пошта“ Скопје (и примено на ден 25.6.2016 година), како и во електронска форма на ден 6.7.2016 година.

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на Директорот за покренување постапка за одземање на дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата ДРД ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, бр.08-123 од 5.1.2015 година, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот Уп1 бр.08-347 од 23.6.2016 година од страна на Советот на Агенцијата, не ја исполни обврската предвидена во член 15 став 1 и став 5 од Законот за медиуми, Советот на Агенцијата врз основа член 15 став 6 од Законот за медиуми и член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на Агенцијата, бр.02-3479/2 од 8.7.2016 година, донесе Одлука со која Агенцијата ја одзема дозволата на ДРД ДИ-ЦЕЈ Славе

ДООЕЛ Струга, бр.08-123 од 5.1.2015 година, пред истекот на рокот за којшто е издадена дозволата, со што Директорот на Агенцијата согласно член 23 став 1 алинеја 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе донесе Решение со кое ДРД ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, ќе се избрише од регистарот на радио-дифузери.

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот суд е итна.

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука како во диспозитивот.

Уп1 Бр.08-347 Агенција за аудио и
8 јули 2016 година аудиовизуелни медиумски услуги
Скопје Претседател на Советот,
 Лазо Петрушевски, с.р.

Упатство за правно средство: Оваа Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ДРД ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, ДРД ДИ-ЦЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3204.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16 и 53/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 11.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 25,268
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 26,935
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 25,013
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 24,510
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 18,128

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 61,00
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 63,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 49,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 37,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 22,913

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	60,50	60,00	59,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	62,50	62,00	61,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	48,50	48,00	47,50
ЕЛ -1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	37,00	36,50	36,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,300
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 21,757
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 21,785
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 12,482
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 3,230
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 12.7.2016 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1286/1
11 јули 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3205.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРГИ ДООЕЛ Логоварди Битола, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 6.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Логоварди Битола, со седиште на ул. „1“ бр.3 Логоварди Битола, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од биогасна електро централа „Породин“ прва фаза од 1 MW издадена со Одлука УП1 бр. 07-104/15 од 31.12.2015 година, („Службен весник на РМ“ бр. 1/16 од 5.1.2016 година) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-104/15

6 јули 2016 година

Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Трговското друштво за производство на електрична енергија ПЕЛАГОНИЈА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Логоварди Битола, со седиште на ул. „1“ бр.3 Логоварди Битола

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ – 260.01.1/15

4. Датум на издавање

6.7.2016 година

5. Датум на важење

6.7.2041 година

6. Број на деловниот субјект – 6873731

7. Единствен даночен број – 4002013532734

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во биогасна електро централа, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во биогасна централа „Породин“ на КП 636/2, КП 638/1, КП 847 и КП 820 во КО Породин, во општина Битола.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,

- заштита при работа,

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и

пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА БИОГАСНА ЕЛЕКТРО ЦЕНТРАЛА „Породин“ – прва фаза 1MW

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - производителSTAMPFORDe
 - тип Jenbacher J 320 GS V1
 - број на генераторски единици.....еден
 - активна моќност.....1063 kW,
 - cosφ.....0.8
 - номинална брзина на вртење.....1500 RPM
 - еден генератор за преработка на отпад.....63 kW
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
 - типтрофазен сув
 - преносен однос.....0,4 /20 kV/kV
 - моќност..... 1.600 kVA
 - фреквенција.....50 Hz

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**3206.**

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16) Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

О Б Ј А В А
ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА
ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Индексот на трошоците на животот во Република Македонија во првото полугодие од 2016 година (период: јануари-јуни 2016 година), во однос на второто полугодие од 2015 година (период: јули-декември 2015 година), изнесува - 0,1%.

Директор,
Лидија Костовска, с.р.

3207.

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

О Б Ј А В А
ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ
НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2016 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-јуни 2016 година, во однос на просечните цени на мало во 2015 година, изнесува - 0,5%.

Директор,
Лидија Костовска, с.р.



Службен весник
на Република Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016127